

Република Северна МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ВИНИЦА  
ул. Бел Камен бр.13 - Винаца 2310  
Тел. 033 361 945  
ovinica@t.mk www.vinica.gov.mk



REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA  
MUNICIPALITY VINICA  
Str. Bel Kamen br.13 - Vinica 2310  
Phone. +389 (0) 33 361 945  
ovinica@t.mk www.vinica.gov.mk

Република Северна Македонија  
ОПШТИНА ВИНИЦА  
Градоначалник  
Бр. 11-232/3  
11-07 2022 год  
ВИНИЦА

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.весник на РСМ" бр. 32/20 год.) Градоначалникот на општина Винаца, објавува

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Се објавува Јавен увид за **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД ИСТОЧНА ЗОНА ДО ПРОЛЕТЕРСКИ ПАТ – КМ 0+636.00 ДО КМ 1+240.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА**

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за реконструкција на фекален колектор од источна зона до Пролетерски пат - км 0+636.00 до км 1+240.00, КО Винаца, општина Винаца зафаќа површина од приближно 0,49ха.

Градот Винаца има постоечки фекален колекторски систем кој не е во добра состојба и се соочува со следните проблеми: постојат тесни грла, многу талог и ѓубре, има чести затнување, има инфилтрација на подземна и атмосферска вода и сл. Атмосферската вода навлегува во канализациониот систем преку нелегални приклучоци од приватни објекти, кои ја испуштаат водата од олуците и дворовите во мрежата. Староста на канализациона мрежа варира од 4 до 50 години (50% од канализационата мрежа е постара од 35 години). Поради овие причини предвидено е реконструкција на фекалниот колектор од Источна Зона до Пролетерски пат. Новиот колектор се предвидува да се води паралелно со постоечкиот колектор, со цел наједноставно да се овозможи приклучок на постоечките секундарни колектори и приклучоци.

Со реконструкција на фекалниот колектор км 0+636 до км 1+240.00 е предвидено несметано одведување на фекалните отпадни води по гравитационен пат до поврзувањето со колекторот кај Пролетерски пат. Трасата на новопланираниот цевковод поминува низ земјоделска површина во мешовита сопственост, која се наоѓа надвор од опфатот на Генералниот урбанистички план на град Винаца. Предметниот проект опфат исто така не се пресекува и/или преклопува со плански и/или проектни опфати на донесени или во постапка на донесување, планови и плански документации, како и на друга проектна документација. Профилите на новопредвидената мрежа ќе бидат утврдени со хидраучичката анализа во Основен проект.

Јавниот увид ќе биде објавен на официјалната web-страница на општината во времетраење од 15 работни дена со почеток од 11.07.2022 до 29.07.2022 год.

ОПШТИНА ВИНИЦА  
Градоначалник  
Миле Петков

